

Парламентарката Мирјана Секуловска доживеала "просветлување" по осумнаесет години. Веројатно не била ниту свесна дека исто толку години сега веќе напразно членувала во леви партии. Дури сега сфатила дека местото всушност ѝ е во десна партија. Арно ама, не сака јавно да признае, па во јавноста излегува со теза, дека во Република Македонија немало десни и леви партии! Замислете во Република Македонија сè си било исто само, ете така, од забава луѓето членувале во различни партии, и најчесто се определувале меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Кумови во СДСМ, кумашини во ВМРО-ДПМНЕ. Или обратно. Сеедно. Секуловска вели дека тоа е едно исто.

Кога до еден пратеник ќе пристигне понуда која навистина тешко ќе може да ја одбие, се случува напуштање на старото јато и преминување во ново. Оваа слика сме ја виделе многу пати досега. Интересите се исти, желбите, исто така, но и плукањето по старото гнездо е исто. Разликата е во политичката партија, пратеникот и секако собранискиот состав. Сепак, овој пат има нешто малку различно. Навидум има мала разлика во пеењето на песната на нова птичка преселничка. Новата птица, која се одсвива на името Мирјана Секуловска, која ниту помалку ниту повеќе пееше, за чудо кое ѝ се случило по осумнаесет години!?



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

"Јазикот е само инструмент на науката, а зборовите се само знаци за идеите. Меѓутоа, тој инструмент помалку да му се подава на опустошувањето, и тие знаци да бидат постојани, како работите кои ги опишуваат".

Самуел Џонсон

"Речник на англискиот јазик"

Би било речиси идеално секое општество или земја, доколку постапува така како што посочува Џонсон. Но, проблемот е што најчесто се постапува сосема спротивно од она што како завет, закон, или ветување се дава. Постојаното скршување од цел-



ТРАНСФЕРИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ АКТУЕЛНИ И ВО ОВОЈ ПАРЛАМЕНТАРЕН СОСТАВ

та, неисполнувањето на ветеното или, пак, отстапувањето од примарната идеја се само мал дел од вообичаените карактеристики на денешниот македонски политичар. Веќе воопшто не е интересно ниту, пак, е вест да се соопшти дека одредена политичка партија, или поединец од неа, не го исполнил она што го ветил за време на изборната еуфорија. Всушност, исто како и секоја опозиција, која токму во тие тешки опозициони моменти и денови, станува свесна за состојбата во која се наоѓа обичниот граѓанин. Емитиран филм во кој секогаш ние граѓаните прифаќаме да учествуваме. Секој пат со надеж дека овој пат ќе бидеме подобри и поумни. Не тие политичарите, туку ние граѓаните. Со жар прифаќаме да бидеме статистички и во наредниот филм, бидејќи се надеваме дека сега сме ги избрале вистинските актери - политичари. Но, попусто, секогаш е исто.

Иако ви е јасно како ден како ќе заврши филмот, сепак се обидуваме да изградите доверба во политичката партија, или потенцијалниот политичар, барем во она што се нарекува основна политичка култура на однесување. Сепак дека не очекуваме неговите интереси да не бидат земени предвид при извршувањето на неговата задача, но сепак се надеваме дека барем ќе остане доблесен, и ќе го заврши мандатот со истата политичка определба, со која и го почнал. Во спротивно, ќе ѝ даде можност на јавноста одблизу да ги види слабостите на денешниот македонски политичар, неговата "цврста" припадност кон одредена опција и, се разбира, состојбата со неговиот имунолошки систем, кога се работи за одредени понуди, кои нели не можат да се одбијат!?

Позната ситуација и неколку пати видена во македонското Собрание. Место од каде се "црпат" лабилните политички

кадри, кои најчесто на половина мандат забораваат на која политичка опција ѝ припаѓаат. Моментната амнезија која ги опфаќа, најчесто поради силниот наплив на интереси, и во овој собраниски состав уште еднаш ја отвори вратата за т.н. политичка проституција.

ПРАТЕНИЧКИОТ ТРАНСФЕР "ТЕЖИ" КОЛКУ НИВНИОТ ИНТЕРЕС!

Звучи грубо и непристојно, но тоа е! Политичка проституција. Преминувањето на одреден народен избраник од една во друга политичка партија, и тоа за времетраењето на неговиот пратенички мандат во политичката литература се нарекува политичка проституција. Досега речиси и немаше парламентарен состав, во кој не се случува преминувања на пратеници од една во друга политичка партија. Имаше и такви кои беа исклучени, па формираа нови политички субјекти или, пак, стануваа независни парламентарци. Но, како и да е, не го завршија мандатот како пратеници на онаа политичка партија, со која влегоа во Собранието. Причини има повеќе. Сепак, главна, или подобро речено јавна, секогаш е една. Односно дека нивниот претседател ги поткопал основните темели на кои се држела политичката партија и платформа, и токму поради тоа тие морале да ја напуштат истата, да формираат нова или, пак, да станат независни пратеници. Но, всушност вистинската приказна секогаш е различна. Имено, вистинските причини се и секогаш биле личните интереси на пратеникот, кој во својот собраниски мандат видел идеално вре-

ЗОШТО ВМРО-ДПМНЕ ПРИФАЌА ДА БИДЕ КОНТЕЈНЕР ЗА ОТПАДОКОТ ОД НСДП И ОД СДСМ?

ме и место за нивна реализација. Шансите да се реализираат стануваат уште поголеми доколку народниот избраник му припаѓа на опозициониот блок, или во Собранието дошол од редовите на мала политичка партија, која е ситен коалиционен партнер на власта. Неговата партија е незначајна во политичкиот мозаик на Владата, но затоа, пак, неговиот глас во Собранието е десет пати позначаен од оној на неговите колеги од владејачката партија. И кога картите ќе се наместат токму вака, односно кога до еден ваков пратеник ќе пристигне понуда која навистина тешко ќе може да ја одбие, се случува напуштање на старото јато и преминување во ново.

Оваа слика сме ја виделе многу пати досега. Интересите се исти, желбите, исто така, како што е исто и плукањето по старото гнездо. Разликата е во политичката партија, пратеникот и секако собранискиот состав. Сè друго е исто. Сепак, овој пат има нешто малку различно. Навидум има мала разлика во пеењето на песната на нова птичка преселничка. Новата птица, која се одсива на името Мирјана Секуловска, инаку сега веќе поранешна ударна тупаница на претседателот на НСДП, Тито Петковски, во Охрид, по сè изгледа почнува да вметнува нови тонови во познатата песна за бегалците во Собранието. Познатиот рефрен дека лидерот ги напуштил основните темелни вредности, итн... ги слушнавме и од неа, но разликата е во останатите строфи од песната на овој "славеј", кој ниту помалку ниту повеќе пееше за чудо кое ѝ се случило по осумнаесет години!?

КУМОВИ ВО СДСМ, КУМАШИНИ ВО ВМРО-ДПМНЕ!

Чуда се случуваат, но не и во политиката. Барем не во нашата. Довчерашната пратеничка на НСДП, и актуелната ѕвезда во македонското Собрание, Мирјана Секуловска, веќе седмица и повеќе ја забавува јавноста со нејзината "мака", пластично елаборирајќи ги проблемите кои ги имала со својата поранешна партија. Не штедејќи на зборови, оваа "напатена" пратеничка, на јавноста ѝ објасни дека како целосен демократ, таа никако не можела да се снајде во партија, која била контролирана од неколку лица, блиски на претседателот на партијата, Тито Петковски! Токму затоа одлучила да премине во ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи видела, со други зборови почувствувала, поголема слобода, но и енергија дека навистина некој нешто сака да направи со државата.

Госпоѓата Секуловска е сосема во право кога вели дека некој (претпоставувам мисли на премиерот) сака да направи нешто корисно за оваа држава. Добро е да се понудиш како пратеник да помогнеш нештата да бидат уште подобри. Сепак, во нејзиниот случај има едно сепак, кое нè тера да се запрашаме каде ли до вчера живеела оваа госпоѓа? Нели е тоа онаа иста Мирјана Секуловска од Охрид, која пред да се формира новата социјалдемократска партија, долги години беше ревносен член на СДСМ? Партијата која беше и сè уште е контролирана од еден човек!? Истата

онаа партија, која долги години ги испитуваше своите членови да го мразат и да го потценуваат ВМРО-ДПМНЕ!? Тогаш што ли се случило со оваа социјалдемократка?

Се чини дека оваа парламентарка доживеала некакво просветлување по осумнаесет години, и веројатно не била ниту свесна дека исто толку години сега веќе напразно членувала во лева партија. Неа "чудото" ѝ се случило токму сега кога е пратеник, и токму затоа дури сега сфатила дека местото всушност ѝ е во десна партија. Арно ама, не сака јавно да признае, па во јавноста излегува со теза дека во Република Македонија немало десни и леви партии! Замислете, во Република Македонија сè си било исто, само ете така, од забава луѓето членувале во различни партии, и најчесто се определувале меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Кумови во СДСМ, кумашины во ВМРО-ДПМНЕ. Или обратно. Сеедно. Секуловска вели дека тоа е едно исто.

Не ни е познато од кои причини одамна станала член на СДСМ. Делумно ни е јасно од кои причини го облекла дресот на НСДП, но кристално чисто е зошто оваа парламентарка оди во ВМРО-ДПМНЕ! И тоа е нејзин избор. Но, недозволиви се нејзините изјави дека во Република Македонија не постојат леви и десни партии, бидејќи со оваа нејзина ступидна констатација, Секуловска навреди бројни членови на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ, кои за разлика од некои, на овие две партии станале членови исклучително од идеолошки причини. Исти такви какви што очигледно Секуловска нема!?



FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOTO!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!

I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D

I

A

B

CH

F

NL

NR



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de 0172 / 7 62 20 49